

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр 199/2014, 44/2015 , 193/2015, 31/2016 и163/16), Градоначалникот на Општина Кочани организира ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по

1. Урбанистички план за село Мојанци , Општина Кочани плански период 2016-2026 предлог план со Технички број 22/2017, од мај 2017, со површина 26,56 ха, изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО Скопје.
2. Место на излагање на планот- огласна табла пред влезот на зградата на Општина Кочани , на веб страната на општината www.kocani.gov.mk. и во м.з. Мојанци
3. Врема на излагање **19.06.2017 год. до 13.07.2017 год.**

Податоци за граѓани и правни лица кои даваат забелешки

1. Правно /физичко лице
(наслов на правното лице/име и презиме)

2. Адреса и број на телефон

3. Адреса на објектот ,
катастарска парцела
или опис на локалитетот
за кој се дава забелешка

4. ЗАБЕЛЕШКА

Прилог: Имотен лист и копија од катастарски план

Дата

Печат

Потпис

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14 , 44/2015, 193/2015 , 31/2016, 163/16), Градоначалникот на Општина Кочани го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните на Општина Кочани дека Градоначалникот на Општина Кочани донесе Одлука за организирање **јавна презентација и јавна анкета по** Урбанистички план за село Мојанци , Општина Кочани плански период 2016-2026 предлог план со Технички број 22/2017, од мај 2017, изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО Скопје. Површината на планскиот опфат изнесува 26,56 ха,

Местоположбата на планскиот опфат е село Мојанци. Границата на планскиот опфат е следната: На **север** границата на планскиот опфат почнувајќи од точката 1, коинцидира со северната граница на КП 949, КП 948, КП 951, КП 950, КП 952, КП 953, КП 954, КП 956, КП 955, КП 957, КП 958, КП 959, КП 960, КП 961, КП 962, КП 963, КП 964, КП 965, КП 966, КП 967, КП 969, КП 968, КП 970, КП 972/1.

На **исток** границата на планскиот опфат почнувајќи од точката 47, коинцидира со дел од источна граница на КП 1208, поминува низ КП 1132, коинцидира со дел од северна граница на КП 1129, коинцидира со северната граница на КП 1127, КП 1126, КП 1133, КП1134, поминува низ КП 75, коинцидира со дел од северна граница на КП 305, коинцидира со дел од западна граница на КП 1206, поминува низ КП 1147/1, понатаму коинцидира со јужна граница на КП 1147/4, КП 1147/3, КП 1147/2, продолжува да се движи кон запад и повторно поминува низ КП 1147/1, потоа се движи кон југ и коинцидира со источна и јужна граница на КП 1145, продолжува да се движи кон запад и коинцидира со јужна граница на КП 1146, КП 1171, КП 1172, КП 1173, КП 1174, КП 1175, КП 1174, КП 1175, КП 1175, поминува низ КП 1176 и КП 1177, коинцидира со источна граница на КП 1179 и дел од јужна граница КП 1179, поминува низ дел од КП 1158, коинцидира со дел од јужна граница на КП 1206 и коинцидира со источна граница на КП 1151/1.

На **југ** границата на планскиот опфат почнувајќи од точката 111, коинцидира со јужна граница на КП 1151/1, источна граница на КП 1203, поминува низ 1206, коинцидира со јужна граница на КП1200/2, коинцидира со дел од јужна граница на КП 1199.

На **запад** границата на планскиот опфат почнувајќи од точката 270, поминува низ КП 1197, коинцидира со дел од северната граница на КП 1197, коинцидира со дел од западната граница на КП 1192, јужната граница на КП 1190, КП 1188, коинцидира со дел од источната граница на КП 1184, коинцидира со западната граница на КП 1184, со јужна граница на КП 1183, со дел од западна граница на КП 1183, коинцидира на дел од истчна граница на КП 769/3, а потоа поминува низ истата, се до точката 316, каде почнува да коинцидира со дел од источна граница на КП 1205, скршнува и коинцидира со дел од јужната граница на КП 1056 и коинцидира со западна и северна граница на КП 1053, коинцидира со западна граница на кп 1047 и се движи низ КП 749, кон исток коинцидира со дел од јужната граница на КП 749.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по

Предлог Урбанистички план за село Мојанци , Општина Кочани плански период 2016-2026 предлог план, ќе се одржи на ден **22.06.2017г. со почеток во 11⁰⁰** часот во месната заедница- ресторанот во с. Мојанци.

ЈАВНА АНКЕТА по

Урбанистички план за село Мојанци , Општина Кочани плански период 2016-2026 предлог план ќе трае 19 работни дена , а ќе се спроведе во периодот од **19.06.2017 год. до 13.07.2017 год.** , во кој рок заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на **анкетни листови** , во писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина Кочани и месната заедница во с. Мојанци, или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Во прилог на анкетните листови да се достави копие од катастарски план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката.

Графичкиот прилог на Графичкиот прилог од деталниот урбанистички план ќе биде изложен на огласна табла пред влезот на зградата на Општина Кочани , на веб страната на општината www.kocani.gov.mk. и во м.з. Мојанци. а подетални информации во врска со урбанистички план ќе можат да се добијат во одделението за урбанизам и заштита на животна средина кое се наоѓа на 1 кат во општинската зграда.

Изработил/МСЈ

Бр.22-800/8
12.06.2017 год.
Кочани

ОПШТИНА КОЧАНИ

По овластување на Градоначалникот
Бр.08- 2193/2 од 31.10.2014 год.
Раководител на сектор
Зоран Манасиев